

Interhotel 4*-Сандански



Interhotel Sandanski е сместен во Југозападниот дел на Бугарија, регион добро познат по своите термални извори и лекувачка клима. Сместен во центарот на Сандански, на само неколку чекори од градскиот Парк, улицата за шопинг и блиску до многу културни и историски знаменитости. Хотелот нуди еден од најголемите медицински центри за третмани и рехабилитација на Балканот.

Interhotel има вкупно 285 двокреветни соби, 8 апартмани, 3 луксузни апартмани, четири лифта, три ресторани, лоби бар и бар покрај базенот. Располага со 3 базени, од кој еден е со Термална вода со температура на водата 38 степени, сауна, парна бања, џакузи, фитнес центар. Комплексот располага и со 5 тениски игралишта со висока технологија, погодни за организирање на професионални турнири. Хотелот нуди конференциски сали со капацитет од 30 – 250 места опремени со највисоко ниво на опрема за секаков вид семинари и презентации.

Цените се по СОБА на ден

Периоди	Капацитет	01.04-31.05.2017 и 01.09.2017-07.01.2018				01.02-31.03.2017 и 01.06-31.08.2017;			
		Петок и Сабота		Недела - Четврток		Петок и Сабота		Недела - Четврток	
Сместување / Услуга	во соба	ВВ	НВ	ВВ	НВ	ВВ	НВ	ВВ	НВ
DBL стандард+	2+1+1	70	88	60	78	66	84	56	74
SGL стандард+	1+0	55	65	48	57	54	62	45	55
DBL лукс	2+1+1	80	98	68	86	78	96	66	85
SGL лукс	1+0	62	72	53	62	60	70	50	60
STD стандард	2+1+1	116	134	98	116	102	118	90	108
APP лукс	2+1+1	130	150	110	128	116	134	104	122
APP фамилијарен	2+1+1	176	194	150	170	160	180	140	159
дополнително легло возрасен		23	32	23	32	23	32	23	32
доп. легло дете 12-15,99 г		23	32	23	32	23	32	23	32
редовно легло - дете 4-11,99		21	28	21	28	22	28	22	28
доп. легло - дете 4-11,99 во соба		10	17	10	17	10	17	10	17
доп. легло деца 4-11,99 во студио		11	18	11	18	11	18	11	18
доп. легло деца 4-11,99 во апартман		11	18	11	18	11	18	11	18
дете до 3,99 г		0	0	0	0	0	0	0	0

Цените **НЕ ВАЖАТ** за национални, верски празници, семинари, конгреси
цените се во € се плаќа во денари **1 € = 62,00 мкд**

7+ ноќевања / цените се по СОБА на ден

Сместување	Капацитет	01.04.2017-31.05.2017 01.09.2017-07.01.2017		01.02.2017-31.03.2017 01.06.2017-31.08.2017 08.01.2017-31.01.2017	
		BB	HB	BB	HB
DBL стандард	2ADL+1CHD	56	75	52	70
SGL стандард	1ADL	45	54	42	52
DBL лукс	2ADL+1CHD	64	82	62	80
SGL лукс	1ADL	50	60	48	56
STD стандард	2ADL+2CHD	93	111	84	102
APP лукс	2ADL+1CHD	105	123	96	114
APP фамилијарен	2ADL+2CHD	142	160	132	150
дополнително легло во STD/APP- возрасен		23	32	23	32
редовно легло – дете 4-11,99		20	27	20	27
дополнително легло – дете 4-11,99 во соба		10	18	10	18
дете до 3,99 г		0	0	0	0

цените НЕ ВАЖАТ за национални, верски празници, семинари, конгреси
цените се во € се плаќа во денари 1 € = 62,00 мкд

СМЕСТУВАЊЕ – ВОЗРАСНИ И ДЕЦА:

Тип соба	Минимум	Максимум
во двокреветна соба	1 возрасен	2 возрасни
во двокреветна соба	1 возрасен	2 возрасни+1 дете до 15,99+1 дете до 3,99 год.
во студио	1 возрасен	3 возрасни+1 дете до 11,99 год+1 дете до 3,99 год
во апартман лукс	1 возрасен	3 возрасни+1 дете до 11,99 год+1 дете до 3,99 год
во апартман фамилијарен	1 возрасен	3 возрасни+1 дете до 15,99 год.+1 дете до 3,99

Опис на собите:

Double Standard Rooms (180) макс.сместување 2 возрасни + 1 дете

– Queen – sized кревет или twin bed.

Сите соби се реновирани и опремени со: мини бар, кабелска ТВ, телефон, работна маса, фен, Wi-Fi, тераса, крпи и бањарки.

Дете до 5 години – се сместува бесплатно!

Double Lux Rooms (82) макс.сместување 2 возрасни + 1 дете

– Queen – sized кревет или twin bed.

Сите соби се реновирани и опремени со: мини бар, кабелска ТВ, телефон, работна маса, фен, Wi-Fi, тераса, крпи и бањарки.

Дете до 5 години – се сместува бесплатно!

Apartment Deluxe – е опремен со:

- Две одделни соби, купатило, мини бар, кабелска ТВ, телефон, работна маса, фен, Wi-Fi, тераса, крпи и бањарки.

Во цената Е вклучено:

- Нокевање со појадок (шведска маса) или полупансион (појадок и вечера)
- Затворен базен со минерална вода 33 °C полуолимписки димензии
- Отворен базен со минерална вода 33 °C,Отворен термален базен со минерална вода 38 °C
- Џакузи на отворено со минерална вода,Лежалки и крпа на базените,Сауна,Парна бања,Фитнес Центар,Безжичен интернет
- Паркинг
- Сеф на рецепција
- Детско катче
- Туристичка такса

НАПОМЕНА

- Сместување во собите по 14:00 ч.,Напуштање на собите до 12:00 ч.
- Цените НЕ ВАЖАТ за национални, верски празници, семинари, конгреси,цените се во **€** се плаќа во денари **1 € = 62,00** мкд
- Во собата има можност за сместување на две редовни легла плус 1 легло (на растегнување) и може да има бебешко креветче
- Во студио/апартман има можност за сместување на два возрасни на редовни легла, 1 лежај (тросед на развлекување) и 1 бебешко креветче
- Во апартман фамилијарен има можност за сместување на три редовни легла плус 1 лежај (тросед на развлекување) и 1 бебешко креветче

УСЛОВИ ЗА АГЕНТОТ И ГОСТИНОТ

- За валидна резервација ќе се смета, резервација направена со 30% уплата при самото резервирање од страна на агентот или гостинот, а со целосна уплата до пред поаѓање.
- Агентот или гостинот има право да ја откажи или промени резервацијата до **7 дена** пред пристигањето без пенали.
- Откажување или промена на резервацијата помалку од **7 дена** пред датата на пристигање, агентот или гостинот ја плаќа првата ноќ од резервацијата.
- Откажување или промена на резервацијата на денот на пристигање на гостинот или порано напуштање на хотелот, платената сума не подлежи на враќање на агентот или гостинот.
- Промена или откажување на резервација за време на празници (Нова Година, Божик, Велигден) **до 30 дена** пред пристигање е без пенали.
- Промена или откажување на резервација за време на празници (Нова Година, Божик, Велигден) помалку **од 30 дена** пред пристигање, или на денот на пристигање, агентот или гостинот ја плаќа 100% од целата резервација.
- Хотелот прифаќа рекламации во рок од 48 ч.
- За валидни рекламации ќе се сметаат оние кои се со документ потпишан од страна на гостинот и од овластените во хотелот.